

Упатство за користење на платформата efarm.mk

Contents

Вовед.....	3
Користење на платформата.....	3
Креирање на профили за фармери/купувачи.....	3
Регистрирање на фармери.....	5
Додавање на производи.....	9
Креирање на понуда.....	11

Вовед

Проектот: „ Поддршка за on line продажба на земјоделците и јакнење на гласот на жените од руралните средини“ кој е поддржан од Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во рамките на проектот „Поддршка на диверзификацијата на економските активности во рурални подрачја на Југоисточна Европа“ (СЕДРА).

Проектот е составен од 2 компоненти:

Развој и промоција на капацитетите поврзани со on-line промоција и продажба на агро-прехранбени производи преку платформата Е-фарма

Развој на женското лидерство и претприемништво во руралните средини

Првата компонента на проектот се фокусира на подобрување на можностите за маркетинг за земјоделците (производители на земјоделски производи), како и за малите даватели на услуги во туризмот и занаетчиските производители.

Втората компонента на проектот се фокусира на подигање на свеста на жените во руралните области за законските права на сопственост, како и унапредување на женското лидерство и претприемништво како предуслов за економско зајакнување на руралните жени, како важен сегмент за економски развој на руралните области во Република Северна Македонија.

Користење на платформата

Креирање на профили за фармери/купувачи

Самата платформа е наменета за користење како на фармери со цел да ги промовираат своите производи/услуги и за заинтересирани купувачи. Платформата овозможува креирање на кориснички профили како на фармери така и на самите купувачи.

За да се креира профил за користење на платформата следете ги следните чекори:











EFarm.mk x +
https://efarm.mk

Национална Федерација на Фармери
НФФ - Заедно до Успех

Вести Најави се Зачлени се MK

Купувач
Фармер

Фармери

 КАРАНФИЛКА ТОДОРОВА 0 продукти ☆☆☆☆☆	 МАЈА СИМЈАНОВСКА 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ТОНИ ДУКОВ 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ВАНГЕЛИНА ПАРМАЧКА 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ЈУЛИЈАНА ВЕЛКОВИК 0 продукти ☆☆☆☆☆
 ФИЛОВА ЕЛИЗАБЕТА 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ДИЈАНА АНТОВСКА 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ДАНИЕЛ МИТИЌ 1 продукти ☆☆☆☆☆	 СЛОБОДАН ПАВЛОВ 0 продукти ☆☆☆☆☆	 МАРЈАНЧО АРСОВ 0 продукти ☆☆☆☆☆


Прикажи ги сите фармери...


Продукти


Сирење
Преработки од земјоделски производи
Зеленчук
Месо - јајца
Овошје
Грозје
Мед и пчелни производи
Садници

[кон целиот календар »](#)

Вести

 Сега е вашата шанса да инвестирате! Најбогатиот во светот ги „распродава“ акциите!

 Ке имаме поголем пад на економијата од оној кој ЕК го предвиде во пролет

 Законскиот рок одмина, ќе го исплати ли УЈП повратот од „Викенд без ДДВ“?

Регистрирање на фармери



Национална Федерација на Фармери
НФФ - Заедно до Успех

Вести Најави се

Зачлени се

МК

Зачлени се

Купувач **Фармер** Најави се

Зачлени се на EFarm.mk. Со тоа ќе имате можност да ги продавате вашите производи и да контактирате со многу купувачи. Со зачленувањето СЕ СОГЛАСУВАШ со условите за приватност кои се наоѓаат [ТУКА](#).

Име

E-mail

Лозинка

Потврди лозинка

Телефон

Лице за контакт

Адреса

Град

Слика (доколку имаш)

Внеси го кодот



Зачлени се




Сезонски календар

мај 2021

- Сирење
- Преработки од земјоделски производи
- Зеленчук
- Месо - јајца
- Овошје
- Грозе
- Мед и пчелни производи
- Садници

[КОН ЦЕЛИОТ КАЛЕНДАР >](#)

Вести




EFarm.mk

Проектот Проектот „Поддршка на продажбата преку Интернет (онлајн продажба) (е-фарма) за земјоделците и подобрување на свеста на руралните земји“ е поддржан од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH во рамките на проектот „Поддршка на економската диверзификација на руралните области во Југоисточна Европа“ (SEDEPA). Проектот е составен од 2 компоненти:
1. Развој и промоција на капацитетите поврзани со on-line промоција и продажба на агро-прехранбени производи преку платформата Е-фарма и
2. Олеснување (фацилитација) на женското лидерство и претприемништво.

[Повеќе за нас >](#)

КОНТАКТ

contact@nff.org.mk
02 3050 646



ЗА НАС

- [За проектот >](#)
- [Податоци за NFF >](#)
- [Мапа на сајтот >](#)
- [Приватност >](#)
- [Услови и правила за продажба >](#)
- [Контакт >](#)
- [Стандарди за храна >](#)
- [Партнери >](#)
- [Facebook >](#)
- [Instagram >](#)
- [Twitter >](#)

Copyright © 2020 - 2021 EFarm



Supported by the regional project "Support to Economic Diversification of Rural Areas in Southeast Europe (SEDEPA)" financed by BMZ and implemented jointly by GIZ and SWG RRD.

Фармерот внесува: име, е-маил, лозинка, телефон, лице за контакт, адреса, град и фотографија/лого/заштитен знак.

Од кога ќе го креираме налогот, на истиот можеме да се пријавиме:

The screenshot shows the registration page for the National Federation of Farmers (НФФ). The header includes the logo and name of the organization, along with navigation links for 'Вести', 'Најави се', 'Зачлени се', and 'МК'. The main content area is titled 'Најави се' and features a registration form with fields for 'E-mail' (admin@efarm.mk) and 'Лозинка' (password). A green button labeled 'Најави се' is positioned below the form, with a note '(заборавена лозинка)' underneath. To the right, there is a 'Сезонски календар' for May 2021, listing various agricultural products like cheese, processed products, green beans, meat, vegetables, grapes, honey, and bee products. Below the calendar is a 'Вести' section with two news items, each featuring a small image and a headline.

Во полето за е-mail го внесувате email-от кој што го оставивте а во делот на лозинка ја внесувате лозинката која што ја поставивте во текот на креирањето на профилот.











Од кога ќе се приклучите на платформата ќе го добиете следен изглед на екранот:

The screenshot shows the user profile page after registration. The header is similar to the registration page, but now includes a 'Нарачки' button and the user's name 'Admin Adminovski'. The main content area is titled 'Фармери' and displays a grid of farmer profiles. Each profile includes a photo, the farmer's name, the number of products, and a star rating. The profiles shown are: Каранфилка Тодорова (0 products), Слободан Павлов (0 products), Даниел Митиќ (1 product), Семејство Синадиновски (0 products), Душко Андов (0 products), Ратка Крамарска (0 products), Ацибајрам Даци (0 products), Симе Софрониевски (4 products), Емилија Вучковска (0 products), and Горан Цветков (0 products). A button 'Прикажи ги сите фармери...' is located at the bottom of the grid. To the right, the 'Сезонски календар' and 'Вести' sections are also visible, identical to the registration page.

Национална Федерација на Фармери
НФФ - Заедно до Успех

Нарачки Admin Adminovski MK

Фармери

 СИМЕ СОФРОНИЕВСКИ 4 продукти ☆☆☆☆☆	 ВАНЧО КИРОВСКИ 5 продукти ☆☆☆☆☆	 СВЕТЛАНА ТРИФУНОВСКА 0 продукти ☆☆☆☆☆	 МИШКО ЗЛАТЕВ 0 продукти ☆☆☆☆☆	 СЛАВЈАНКА ПАЧАРСКА 0 продукти ☆☆☆☆☆
 АЦИБАЈРАМ ДАЦИ 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ДУШКО АНДОВ 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ЈУЛИЈАНА ВЕЛКОВИК 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ПЕТРЕ МИЛОШЕСКИ 0 продукти ☆☆☆☆☆	 ТОНИ ДУКОВ 0 продукти ☆☆☆☆☆

Прикажи ги сите фармери...

Продукти

Мои профил

Уреди профил

Мои продукти

Мои понуди

Нарачки

Пораки

Одјави се

[кон целиот календар»](#)

Вести

Сега е вашата шанса да инвестирате: Најбогатиот во светот ги „распродава“ акциите!

Ќе имаме поголем пад на економијата од оној кој ЕК го превиде во пролет

Законскиот рок алмина ќе

Со кликувањето на профилот ќе го добиете паѓачкото мени од каде што можете да изберете соодветна опција за уредување на профилот и тоа:

- Уредување на профилот

Уреди профил

Доколку сакате да го промените вашиот е-маил, пишете ни на contact@efarm.mk

Име
Admin Adminovski

E-mail

Нова лозинка

Потврди нова лозинка

Основни информации

Лого (доколку имате)
 No file chosen

Опис на компанијата

Фотографија 1
 No file chosen

Фотографија 2
 No file chosen

Фотографија 3
 No file chosen

Контакт информации

Адреса

Град

Лице за контакт
Admin Adminovski

Телефон

E-mail известувања

Веб

Facebook

Instagram

Сезонски календар

мај 2021

Среќа
Преработка од репродуктивни
Землеуоп
Место: Зад
Овошје
Грозје
Мац и млеко
Садница

[КОНЦЕЛНОТ КАЛЕНДАР](#)

Вести

- Сета е вашата шанса да инвестирате. Најбегавото во светот ги дистрибуира акциите!
- Како знаеме големите поднесоци од една од ЕК го прават од проект
- Законосниот рок еденна, да го исплати на УП повратот од Зависна Вет АДБТ

Efarm.mk
Проектот „Промоти, Поддршка на продажбата преку Интернет (онлајн продажба) (е-фарма) за земјоделците и поддржаните на своите на управителите“ е поддржан од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH во рамките на проектот „Поддршка на економската диверзификација на руралните области во југоисточна Европа“ (SEDRA). Проектот е составен од 3 компоненти:
1. Развој и промоција на капацитетите поврзани со онлајн промоција и продажба на агроконтролни производи преку платформата E-farm.mk
2. Организациона (девелопмент) на мениџментот и маркетингот
3. Повеќе за нас

КОНТАКТ
contact@efarm.mk
02 3200 646



ЗА НАС
[За проектот](#)
[Платформата на EFM](#)
[Мака на SEDRA](#)
[Безопасност](#)
[Услови и правила за продажба](#)
[Контакт](#)
[Сопственици на мениџмент](#)
[Сметковод](#)
[Facebook](#)
[Instagram](#)
[Twitter](#)

Copyright © 2020 – 2021 Efarm

Supported by the regional project "Support to Economic Diversification of Rural Areas in Southeast Europe (SEDRA)" financed by BMZ and implemented jointly by GIZ and SWG BRD

- Додавање на производи
- Креирање на понуди
- Преглед на порачки
- Преглед на пораки
- Одјавување од порталот

Додавање на производи

Со кликување на опцијата **Мои производи** го добиваме следниот изглед на платформата:

Национална Федерација на Фармери
НФФ - Заедно до Успех

Нарачки Admin Adminovski MK

Мои производи

Вкупно: 0 производи.

[Додади продукт](#)

Сезонски календар

мај 2021

- Сирење
- Предаботки од земјоделски производи
- Зеленчук
- Месо - јајца
- Овошје
- Грозје
- Мед и пчелни производи
- Садници

[кон целиот календар »](#)

Вести

Сега е вашата шанса да инвестирате: Најбогатиот во светот ги „распродава“ акциите!

Ќе имаме поголем пад на економијата од оној кој ЕК го предеде во пролет

Со кликување на опцијата **Додади продукт** добиваме следен изглед:

Уреди продукт



Внесете ги податоците за вашиот продукт и поставете барем една фотографија од него.

Продукт



Категорија



Сирење - Сирење



Опис за продуктот...



Фотографија 1



Choose File

No file chosen



Фотографија 2



Choose File

No file chosen



Фотографија 3



Choose File


No file chosen



Ги внесуваме следни информации:

- Име на производот
- Го поставуваме во соодветна категорија
- Додаваме краток производ
- Поставуваме соодветни фотографии на производот


Од кога ги поставиме овие информации, кликуваме на копче **Залувај ги промените** или **Откажи** доколку внесовме по грешка или слично.



Со поставените производи можеме да управуваме и тоа:

Мои продукти

Вкупно: 1 продукти. + [Додади продукт](#)

Продукт	Категорија	
 Мед 0 понуди	Мед и пчелни производи	Прегледај Измени € Додади понуда Избриши

- Да направиме измена
- Да додаме во понуда
- Да ги избришеме

Креирање на понуда

За да го понудите производот на купувачите, не е доволно да ги додадете производите во вашето портфолио на производи. Она што е потребно да направите е да ги додадете производите кој што сакате да ги продавате во делот понуда. Со кликувањето на опцијата **Додади понуда** вашиот производ/и ќе бидат понудени за купување.

Уреди понуда



Внесете ги податоците за вашата понуда и таа веднаш ќе биде објавена.

Продукт



Мед



Количина



1

Мерка



килограм



Опис на понудата



Цена (во денари)



0

Валидна од



06.5.2021

Валидна до



06.6.2021

Специјална понуда



Не



Персонална понуда



Не



Зачувај ги промените

Откажи